

Надоместоци во третиот столб

Институција	Тип на надоместок	Износ	Датум на примена
Пензиски друштва			
Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво А.Д Скопје¹	Надоместок од средства (на месечно ниво)	0,150%	Од почетокот на работа на фондот (15 јули 2009 г.)
		0,100%	Од 1 март 2011 г.
		0,075%	Од 1 мај 2021 г.
	Надоместок од придонеси	5,25%	Од почетокот на работа на фондот (15 јули 2009 г.)
		3,80%	Од 1 март 2011 г.
		2,90%	Од 1 јануари 2017 г.
		2,50%	Од 1 мај 2021 г.
	Надоместок за премин		
	број на денови ≤ 360	10 Евра	
	број на денови > 360	не се наплаќа надоместок за премин	
КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје	Надоместок од средства (на месечно ниво)	0,150%	Од почетокот на работа на фондот (21 декември 2009 г.)
		0,075%	Од 1 јануари 2011 г.
	Надоместок од придонеси	5,50%	Од почетокот на работа на фондот (21 декември 2009 г.)
		4,00%	Од 24 април 2010 г.
		2,90%	Од 1 јуни 2013 г.
		2,50%	Од 1 јануари 2023 г.
	Надоместок за премин		
	број на денови ≤ 360	10 Евра	
	број на денови > 360	не се наплаќа надоместок за премин	
	Надоместок од средства (на месечно ниво)	0,075%	Од почетокот на работа на фондот (18 октомври 2022 г.)

¹До 8.6.2018 година називот на друштвото беше Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови „НЛБ Нов пензиски фонд“ Скопје

Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје	Надоместок од придонеси	2,90%		Од 18 октомври 2022 г.
	Надоместок за премин			
	број на денови ≤ 360	10 Евра		
	број на денови > 360	не се наплаќа надоместок за премин		
Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје ²	Надоместок од средства (на месечно ниво)	0,075%		Од 1 април 2019 г.
	Надоместок од придонеси	2,90%		Од 1 април 2019 г.
		2,50%		Од 29 април 2025 г.
	Надоместок за премин			
	број на денови ≤ 360	10 Евра		
	број на денови > 360	не се наплаќа надоместок за премин		
Чувари на имот				
НЛБ банка АД Скопје, како чувар на имот на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	Надоместок што го плаќа КБ Прво друштво АД Скопје за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје, пресметан од дневната вкупна вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд и реалниот број на денови во пресметковниот период. Процентот е искажан на годишно ниво, а надоместокот се пресметува и наплатува месечно.	0,25%	до 50 милиони евра	Од почетокот на работа на фондот (21 декември 2009 г.)
		0,20%	над 50 милиони евра	
Шпаркасе банка АД Скопје ³ како чувар на имот на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	Надоместок што го плаќа КБ Прво друштво АД Скопје за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје, пресметан од дневната нето вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд. Процентот е искажан на годишно ниво со примена на пропорционална метода actual/365, а надоместокот се	0,06%		Од 3 октомври 2018 г. До 2 октомври 2023 г.

² Согласно донесената одлука на МАПАС, ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје може да отпочне со активности на управување со пензиските фондови и со работи на маркетинг на задолжителен и доброволен пензиски фонд и испитување на јавното мислење од 1.4.2019 година.

³ Од 3.10.2018 година чувар на имот на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје е Шпаркасе банка АД Скопје. Надоместокот после 5-тата година беше предмет на договор помеѓу двете договорни страни.

	пресметува и наплатува месечно.			
Шпаркасе банка АД Скопје⁴ како чувар на имот на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	Надоместок што го плаќа КБ Прво друштво АД Скопје за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје, пресметан од дневната нето вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд. Процентот е искажан на годишно ниво со примена на пропорционална метода actual/365, а надоместокот се пресметува и наплатува месечно.	0,06%	до 50 милиони евра	Од 3 октомври 2023 г. До 2 октомври 2028 г.
		0,048%	над 50 милиони евра	
Комерцијална банка АД Скопје, како чувар на имот на Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус⁵	Надоместок што го плаќа Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво АД Скопје, пресметан од дневната вкупна вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд и реалниот број на денови во пресметковниот период. Процентот е искажан на годишно ниво, а надоместокот се пресметува и наплатува месечно.	0,25%	до 50 милиони евра	Од почетокот на работа на фондот (15 јули 2009 г.)
		0,20%	над 50 милиони евра	
НЛБ банка АД Скопје, како чувар на имот на Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус⁶	Надоместок што го плаќа Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво АД Скопје, пресметан од дневната вкупна вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд. Процентот е искажан на годишно ниво со	0,180%	до 50 милиони евра	Од 4 април 2019 г. До 26 април 2023 г.
		0,144%	над 50 милиони евра	

⁴ Од 3.10.2018 година чувар на имот на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје е Шпаркасе банка АД Скопје. Надоместокот после 5-тата година (2.10.2028) ќе биде предмет на договор помеѓу двете договорни страни.

⁵ До 8.6.2018 година називот на пензискиот фонд беше Отворен доброволен пензиски фонд – “НЛБ пензија плус” Скопје

⁶ Од 4.4.2019 г. чувар на имот на Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус е НЛБ банка АД Скопје.

	примена на пропорционална метода actual/365, а надоместокот се пресметува и наплатува месечно.			
НЛБ банка АД Скопје, како чувар на имот на Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус	Надоместок што го плаќа Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво АД Скопје, пресметан од дневната вкупна вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд. Процентот е искажан на годишно ниво со примена на пропорционална метода actual/365, а надоместокот се пресметува и наплатува месечно.	0,12%		Од 27 април 2023 г. До 26 ноември 2024 г.
НЛБ банка АД Скопје, како чувар на имот на Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус	Надоместок што го плаќа Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво АД Скопје, пресметан од дневната вкупна вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд. Процентот е искажан на годишно ниво со примена на пропорционална метода actual/365, а надоместокот се пресметува и наплатува месечно.	0,06%		Од 27 ноември 2024 г.
Комерцијална банка АД Скопје како чувар на имот на Триглав отворен доброволен пензиски фонд - Скопје	Надоместок што го плаќа Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје, пресметан од дневната вкупна вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд. Процентот е искажан на годишно ниво, преку пресметка на стварниот број на денови во пресметковниот период во однос	0,050%	до 50 милиони евра	Од 1 април 2019 г.
		0,041%	над 50 до 100 милиони евра	
		0,038%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,035%	над 200 до 300 милиони евра	
		0,033%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,028%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,026%	над 500 до 600	

	на денови во тековната година (actual/actual), а надоместокот се пресметува и наплатува месечно.		милиони евра	
		0,025%	над 600 до 700 милиони евра	
		0,023%	над 700 до 800 милиони евра	
		0,020%	над 800 до 900 милиони евра	
		0,018%	над 900 до 1000 милиони евра	
		0,017%	над 1000 милиони евра	
Шпаркасе банка АД Скопје како чувар на имот на ВФП отворен доброволен пензиски фонд - Скопје	Надоместок што го плаќа Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје, пресметан од дневната нето вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд. Процентот е искажан на годишно ниво со примена на пропорционална метода actual/365, а надоместокот се пресметува и наплатува месечно.	0,050%	до 50 милиони евра	Од 18 октомври 2022 г. До 07 ноември 2023 г.
		0,041%	над 50 до 100 милиони евра	
		0,038%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,035%	над 200 до 300 милиони евра	
		0,033%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,028%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,026%	над 500 до 600 милиони евра	
		0,025%	над 600 до 700 милиони евра	
		0,023%	над 700 до 800 милиони евра	
		0,020%	над 800 до 900 милиони евра	
		0,018%	над 900 до 1000 милиони евра	
		0,017%	над 1000 милиони евра	
Комерцијална банка АД Скопје како чувар на имот на ВФП отворен доброволен пензиски	Надоместок што го плаќа Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје, пресметан од дневната	0,050%	до 50 милиони евра	Од 08 ноември 2023 г.
		0,041%	над 50 до 100 милиони евра	
		0,038%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,035%	над 200 до 300 милиони евра	

фонд - Скопје ⁷	вкупна вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд. Процентот е искажан на годишно ниво, преку пресметка на стварниот број на денови во пресметковниот период во однос на денови во тековната година (actual/actual), а надоместокот се пресметува и наплатува месечно.	0,033%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,028%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,026%	над 500 до 600 милиони евра	
		0,025%	над 600 до 700 милиони евра	
		0,023%	над 700 до 800 милиони евра	
		0,020%	над 800 до 900 милиони евра	
		0,018%	над 900 до 1000 милиони евра	
		0,017%	над 1000 милиони евра	
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)	Надоместок што се наплатува од пензиските друштва, пресметан како процент од придонеси уплатени во доброволните пензиски фондови	1,0%		Од почетокот на работа на фондовите (15 јули 2009 г.т.е. 21 декември 2009 г.)
		0,8%		Од 1 јануари 2010 г.
		0,7%		Од 1 јануари 2023 г.
		0,6%		Од 2 декември 2025 г.

⁷ Од 08.11.2023 г. чувар на имот на ВФП отворен доброволен пензиски фонд Скопје е Комерцијална банка АД Скопје